



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата

Среда, 27 февруари 1985
Скопје
Број 4 Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

54.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за цивилните инвалиди од војната,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 февруари 1985 година.

Број 08—557
26 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

Член 1

Во Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79 и 11/81) член 9 се менува и гласи:

„Основа за определување на висината на цивилната инвалиднина за цивилните инвалиди од војната е просечниот чист личен доход остварен во Социјалистичка Република Македонија во претходната година (во натамошниот текст: просечен чист личен доход).“

Висината на цивилната инвалиднина се определува за:

- I. група 50% од висината на просечниот чист личен доход
- II. група 40% од висината на просечниот чист личен доход
- III. група 32% од висината на просечниот чист личен доход
- IV. група 25% од висината на просечниот чист личен доход
- V. група 20% од висината на просечниот чист личен доход

Месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина од став 2 на овој член, секоја година, го утврдува претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, врз основа на службени податоци на Републичкиот завод за статистика“.

Член 2

Во член 11 став 1, член 12 став 1 и 2, член 13, член 14 став 1 и член 16 зборовите: „на здравството и здравственото осигурување“ се заменуваат со зборовите: „за здравствена заштита“.

Член 3

Во член 12 став 1 и член 14 став 1, зборовите: „здравствено осигурување“ се заменуваат со зборовите: „здравствена заштита“.

Член 4

Во член 14 став 2 и член 29 став 2, зборовите: „Републичкиот секретар“ се заменуваат со зборовите: „Претседателот на Републичкиот комитет“.

Член 5

Во член 20 став 2 и член 24 став 2, зборот: „секретаријат“ се заменува со зборот „комитет“.

Член 6

Во член 31 став 1 се менува и гласи:

„Првостепениот орган во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе изврши преведување на корисниците кои оствариле право на цивилна инвалиднина врз основа на Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ број 33/76, 25/79 и 11/81).“

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1985 година.

55.

Врз основа на член 21 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се усогласува за 20% од надоместот на личниот доход остварен во декември 1984 година.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на Собранието на СР Македонија.

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СРМ

според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието и на функционерите во Републиката на кои им престанала функцијата:

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Број 10—492

13 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за
прашања на изборите и
именувањата,
— Ванчо Близнаковски, с. р.

56.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 21/84), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Основицата за утврдување на аконтацијата на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ се утврдува во износ од 17.921 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на Собранието на СРМ.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Број 10—493

13 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за
прашања на изборите и
именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

57.

Врз основа на член 10 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Основицата за утврдување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ се утврдува во износ од 17.921 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1985 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Број 10—494

13 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за
прашања на изборите и
именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

58.

Врз основа на член 15 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. На функционерите кои живеат одвоено од своето семејно домаќинство им припаѓа надомест на трошоците во месечен износ од 11.000,00 динари.

2. Доколку живеалиштето на семејството на функционерот е во соседната општина на градот Скопје, односно во соседната општина во која се наоѓа седиштето на органот во кој ја врши функцијата, му припаѓа надомест на трошоците за одвоен живот во месечен износ од 10.000,00 динари.

3. Оваа одлука е со важност од 1 март 1985 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Број 10—495

13 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за
прашања на изборите и
именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

59.

Врз основа на член 157, став 2 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани

на служба во територијалната одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77, 39/78, 13/80, 28/81, 17/83, 7/84), во член 2 износот „700“ се заменува со „1.000“, а износот „420“ со „600“.

Член 2

Во член 2-а, по зборовите „по поднесена сметка“ се додаваат зборовите „од хотелско-угостителска работна организација во износ до 1.400 динари“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23—266/1

21 февруари 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

60.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА 1984 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Република Македонија се ослободуваат од плаќање на затезна камата за 1984 година по основ на кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството.

2. Републичкиот секретаријат за финансии и Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе ја спроведат оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-243/1

7 февруари 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

61.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. На Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, достасаните а неплатени обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, со состојба на 31. XII. 1984 година, се одлагаат и ќе се отплатуваат во еднакви

месечни анuitети, почнувајќи од 1 март до 31 декември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе ја спроведе Стопанска банка — Здружена банка — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-243/2

7 февруари 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

62.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА И РАЗРЕШУВА ОД ДОЛЖНОСТ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања во земјата на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации (републички органи на управата) и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (работници) изнесува 1.000 динари.

2. За службено патување за кое е користено ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 2.400 динари.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, број 17—626/1 од 11. IV. 1984 година.

4. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичката Република Македонија“, а ќе се применува од 1 февруари 1985 година.

Број 17—320/1

18. февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски и административни прашања,
Кочо Тулевски, с. р.

63.

Врз основа на член 5 од Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1985 ГОДИНА**

Со оваа програма се предвидува извршување на геодетските работи од премерот и катастарот на земјиштето во општините: Крива Паланка, Тетово, Радовиш и Неготино и тие опфаќаат:

— започнување на нов премер на земјиштето;

— продолжување на премерот кој е во тек;
— довршување на дел од премерот кој е во тек;

— извршување основни геодетски работи.

Новиот премер ќе започне на подрачјето на општина Крива Паланка на 6 катастарски општини (во натамошниот текст: КО) и ќе се извршуваат следниве геодетски работи: подготвување на земјиштето за авионско снимање, авионско снимање, поставување на врзни точки и дешифрирање на снимениот детал на земјиштето.

Продолжувањето на премерот кој е во тек ќе се врши на градот Тетово и во општина Крива Паланка, на 21 КО каде ќе се извршуваат следниве работи: пресметување на координати и коти на поставените врзни точки, реституција на снимениот детал на земјиштето, изработка на геодетски планови на снименото земјиште и катастарско класирање на земјиштето.

Довршувањето на дел од премерот кој е во тек ќе се врши во општина Радовиш на 7 КО и во општина Неготино на 10 КО каде ќе се извршуваат следните работи: пресметување на површини на снимените парцели на земјиштето, излагање на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето на јавен увид, изработка на катастарски операт по механиографски пат на премереното земјиште на КО и репродукција на изработените планови на премереното подрачје.

Од областа на геодетските работи ќе се изврши студија за состојбата на досегашните работи на астрогеодетската мрежа на територијата на СФРЈ со предлог-мерки за натамошна работа. Овој проект се однесува за единствената мрежа од овој вид на територијата на нашата земја.

Во продолжение ги даваме геодетските работи детално со елементите со кои се искажува обемот на работите редоследно според технолошкиот процес на нивното извршување.

1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Ќе се изврши подготвување на земјиштето и објектите за авионско снимање на подрачјето Славишко Поле во општина Крива Паланка на 6 КО: Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево, на вкупна површина од 7.368 ха со 21.589 парцели.

2. ПОСТАВУВАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА ВРЗНИ ТОЧКИ

Ќе се изврши поставување (вкопување) и сигнализирање на врзните точки и ќе се измерат потребните елементи за пресметување на координати и коти на нив. Поставувањето на врзните точки ќе се врши во подрачјето на Славишко Поле во општина Крива Паланка на 6 КО: Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево, на вкупна површина од 7.368 ха.

3. ДЕШИФРИРАЊЕ НА СНИМЕНИОТ ДЕТАЛ

Ќе се изврши дешифрирање на аерофотограметриски снимениот детал на земјиштето на подрачјето на Славишко Поле во општина Крива Паланка на 6 КО: Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево, на вкупна површина од 7.368 ха со 21.589 парцели.

4. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЗНИ ТОЧКИ

Ќе се пресметаат координатите и котите на поставените врзни точки на подрачјето на Славишко Поле во општина Крива Паланка на површина од 28.699 ха, што опфаќа 21 КО: Ранковци, Ветуница, Опила, Одрено, Љубинци, Гиновци, Псача, Мождивјак, Борово, Конопница, Градец, Тл'мнице, Длабочица, Милутинци, Петралица, Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево.

5. РЕСТИТУЦИЈА НА СНИМЕНИОТ ДЕТАЛ

Ќе се изврши реституција на снимениот детал на земјиштето во општина Крива Паланка:

а) во размер 1:2500 на 21 КО: Ранковци, Ветуница, Опила, Одрено, Љубинци, Гиновци, Псача, Мождивјак, Борово, Конопница, Градец, Тл'мнице, Милутинци, Петралица, Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево, на вкупна површина од 28.449 ха со 93.465 парцели и

б) во размер 1:1000 на изградениот дел на 6 КО: Ранковци — 40 ха, Псача — 20 ха, Мождивјак — 30 ха, Конопница — Градец — 140 ха, Петралица — 20 ха, Вржогрнци — 5 ха, и Баштево — 10 ха на вкупна површина од 265 ха со 1.500 парцели.

6. ИЗРАБОТУВАЊЕ ПЛАНОВИ НА СНИМЕНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Ќе се изработат планови на премереното земјиште во општина Крива Паланка:

а) во размер 1:2500 на 21 КО: Ранковци, Ветуница, Опила, Одрено, Љубинци, Гиновци, Псача, Мождивјак, Борово, Конопница, Градец, Тл'мнице, Длабочица, Милутинци, Петралица, Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево на вкупна површина 28.449 ха со 93.465 парцели и

б) во размер 1:1000 на изградениот дел на 6 КО: Ранковци — 40 ха, Псача — 20 ха, Мождивјак — 30 ха, Конопница — Градец — 140 ха, Петралица — 20 ха, Вржогрнци — 5 ха и Баштево — 10 ха на вкупна површина од 265 ха со 1.500 парцели.

7. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШНИ НА ПАРЦЕЛИ

Ќе се изврши пресметување површини на парцелите во општините:

а) Радовиш во размер 1:2500 на 7 КО: Дедино, Конче, Љубница, Ракитец, Долни Липовиќ, Горни Липовиќ и Папавница на вкупна површина од 18.126 ха со 20.544 парцели и во размер 1:1000 на 5 КО: Дедино, Ракитец, Љубница, Конче и Долни Липовиќ на површина од 200 ха со 1.714 парцели.

б) Неготино во размер 1:2500 на 10 КО: Дрен-Копришница, Демир Капија — Клисуре — Државно стопанство, Вешје, Чифлик, Барово, Бесвица, Долни Дисан, Горни Дисан и Прждево на вкупна површина од 14.970 ха со 15.010 парцели, во размер 1:1000 на 3 КО: Дрен-Копришница, Долни Дисан и Прждево, на вкупна површина од 320 ха со 1.655 парцели и во размер 1:5000 на 3 КО: Дрен-Копришница, Драчевица-Стрмашево и Демир Капија — Клисуре, на површина од 11.358 ха со 2.560 парцели, вкупно на површина од 26.688 хектари со 19.285 парцели.

в) Тетово во размер 1:1000 на градот Тетово на површина од 760 ха со 10.424 парцели.

8. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Ќе се изврши катастарско класирање на парцелите на премереното земјиште во општина Крива Паланка на 21 КО: Ранковци, Ветуница, Опила, Одрено, Љубинци, Гиновци, Псача, Мождивјак, Борово, Конопница, Градец, Тл'мнице, Длабочица, Милутинци, Петралица, Вржогрнци, Отошница, Радибуш, Осиче, Габар и Баштево на вкупна површина од 28.449 хектари со 93.465 парцели.

9. ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД

Ќе се изврши излагање на податоците од премерот на катастарското класирање на земјиштето што се премерува на јавен увид во општините:

а) Радовиш на 7 КО: Дедино, Конче, Лубница, Ракитец-Негреновци, Долни Липовик, Горни Липовик и Папавница, на вкупна површина од 18.326 ха и со 21.95 парцели.

б) Неготино на 10 КО: Копришница-Дрен, Чифлик, Стрмашево-Драчевица, Бесвица, Вешја, Горни Дисан, Долни Дисан, Прждево, Барово и Демир Капија — Клисуре, на вкупна површина од 26.688 ха со 19.285 парцели.

10. ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАРСКИ ОПЕРАТИ

Ќе се изработат катастарски оперативни по механизирани начин на земјиштето во општините:

а) Радовиш на 7 КО: Дедино, Конче, Лубница, Ракитец-Негреновци, Долни Липовик, Горни Липовик и Папавница на вкупна површина од 18.326 ха со 21.956 парцели.

б) Неготино на 10 КО: Копришница-Дрен, Чифлик, Стрмашево-Драчевица, Бесвица, Вешје, Горни Дисан, Долни Дисан, Прждево, Барово и Демир Капија — Клисуре на вкупна површина од 26.688 ха со 19.285 парцели.

11. РЕПРОДУКЦИЈА НА ИЗРАБОТЕНИТЕ ПЛАНОВИ

Ќе се изврши репродукција (умножување) на изработените планови на премереното земјиште во општините:

а) Радовиш во размер 1:2500 на 57 листа на 7 КО во размер 1:1000 за населените места 10 листа на 5 КО и во размер 1:5000 за ненаселениот планински терен 18 листа, вкупно ќе се репродуцираат 85 листа (планови) и

б) Неготино во размер 1:2500 на 75 листа на 10 КО, во размер 1:1000 на 5 КО за населените места 29 листа и во размер 1:5000 на ненаселениот планински терен 29 листа, вкупно ќе се умножат 132 листа (планови).

12. ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Ќе се изработи студија за состојбата на досегашните работи на астрогеодетската мрежа на територијата на СФРЈ, со предлог-мерки за натамошна работа.

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 23-96/1

17 јануари 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

64.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство се назначува инж. агр. Ристо Круновски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Број 17-1853/2

17 јануари 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

65.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски се назначува м-р Драган Симјановски, асистент на Економскиот факултет во Штип.

Број 17-161/1

17 јануари 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

66.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), а во врска со член 510 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

За вршител на должноста директор на Работната организација за производство на филмови „Вардар-филм“ во Скопје се именува Столе Попов, досегашен в. д. директор на истата работна организација.

Број 17-159/1

17 јануари 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

67.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи се назначува Селими Ахмед, технички директор на ТРО „Агрокооп“ — Кичево.

Број 17-284/2

17 јануари 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

68.

Врз основа на член 37 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви — Скопје, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 25. II. 1985 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 20% од утврдената основица со членот 6 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78).

Член 2

Обврската на основните организации на здружен труд за здружување на дел од средствата на

резервите, според одредбите на претходниот член од оваа одлука, се однесува на завршните сметки за 1984 година.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 Републички фонд за заеднички резерви — Скопје преку Службата на општественото книговодство во седиштето на корисникот на општествените средства.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, бр. 131/3 од 23 декември 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2/84.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Број 8. 1.
25 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот фонд за
заеднички резерви,
Љубомир Трајковски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — БИТОЛА

54.

Врз основа на член 13 точка 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитување и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 6 од Статутот на СИЗ за образование и наука — Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 11. I. 1985 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — БИТОЛА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството, од личен доход од работен однос од нестопанството, придонес од земјоделската дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанската дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанската дејност со кои се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Битола.

Член 2

Стапките на придонесите за Самоуправната интересна заедница за образование и наука изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанството, по стапка од 4,5%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството се утврдува со општа стапка од 4,5%, освен придонесот од личен доход од работен однос во организациите на здружен труд од општествената заштита на децата, основното и насоченото средно образование и социјална заштита за кои се утврдува стапката на придонесот

од 2,25%, а за организациите од вишото и високото образование, организациите кои вршат дејност на заштита на културни блага и од областа на сценско музичките дејности се утврдува стапка од 3,15%;

3. придонес од земјоделската дејност по стапка од 1,51%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанската дејност по стапка од 5,5%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанската дејност по стапка од 5,5%.

Член 3

Даночните ослободувања и олеснувања што ги пропишува Општината за придонесот од земјоделската дејност ќе се однесува и на придонесот за СИЗ за образование и наука — Битола.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 08—8/2
11 јануари 1985 година
Битола

Претседател,
Воскра Ставревска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — БИТОЛА

55.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/83) и член 13 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола, Извршниот одбор на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола, на седницата одржана на 11. I. 1985 година донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — БИТОЛА ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход од работен однос, од личен доход од земјоделската дејност, од личен

доход од самостојно вршење на стопанската дејност, и од личен доход од самостојно вршење на нестопанската дејност, за обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола.

Член 2

Стапките на придонесите за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанството по стапка од 1,45%;

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството се утврдува со општа стапка од 1,45%, освен придонесот од личен доход од работен однос во организациите на здружен труд од општествената заштита на децата, основното и насоченото средно образование и социјалната заштита за кои се утврдува стапка на придонес од 0,72%, а за организациите кои вршат дејности на заштита на културни блага, организациите од вишото и високото образование и од областа на сценско-музичките дејности, се утврдува стапка од 1,00%;

3. придонес од личен доход од земјоделската дејност по стапка од 0,09%;

4. придонес од самостојно вршење на стопанската дејност по стапка од 0,6%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанската дејност по стапка од 0,6%.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 08—5/1

11 јануари 1985 година

Битола

Претседател,
Александар Рибаревски с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И
ИНФОРМИРАЊЕТО — БИТОЛА

56.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 5 од Статутот на ОСИЗ на културата и информирањето — Битола, Собранието на ОСИЗ на културата и информирањето — Битола, на седницата одржана на ден 25. IX. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА И ИНФОРМИРАЊЕТО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружен труд и другите организации, по кој основ се обезбедуваат средства за ОСИЗ на културата и информирањето — Битола и за Републичката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Согласно член 1 од оваа одлука се утврдуваат следните стапки:

— придонес од доход на организациите на здружен труд во стопанството по стапка од 0,43%;

— придонес од лични доходи на вработените во организациите на здружен труд од нестопанските дејности по стапка од 0,44%, со исклучок на организациите на здружениот труд од основното и насоченото средно образование и социјална заштита за кои се утврдува стапка на придонес од 0,22%, организациите од вишото и високото образование и општествената заштита на децата за

кои се утврдува стапка од 0,308%, а организациите од областа на културата и информирањето се ослободуваат од плаќање придонеси за културата освен на придонесот за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;

— придонес од личен доход од земјоделската дејност по стапка од 0,32%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанската дејност по стапка од 2,2%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанската дејност по стапка од 2,2%.

Член 3

Обврзници на придонесот за култура од доходот се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествените средства, распоредени со одлука за номенклатура на дејностите од стопанската и нестопанската дејност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77).

Основица за пресметување на придонесот на организациите на здружен труд во стопанството претставува остварениот доход.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на средствата ќе ги врши Службата на општественото книговодство — филијала Битола, на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот од доход на организациите на здружен труд.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1984 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на Одлуката бр. 02—36/5 од 30. 3. 1984 година.

Бр. 02—198/5

25 септември 1984 година

Битола

Претседател,
Никола Христовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
— БИТОЛА

57.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 1 од Законот за изменување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 86 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Битола, Собранието на заедницата, на седницата одржана на 29. III. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личниот доход на организациите на здружен труд и другите организации и заедници, по кој основ се обезбедуваат средства за ОСИЗ на физичката култура — Битола и за здружување средства во Републичката заедница на физичката култура.

Член 2

Согласно со член 1 од оваа одлука се утврдуваат следните стапки:

— придонес од доход на основните организации на здружен труд во стопанството по стапка од 0,52⁰/о;

— придонес од личен доход на вработените во ОЗТ од нестопанските дејности по стапка од 0,12⁰/о, со исклучок на ОЗТ од основното и насоченото средно образование и социјална заштита за кои се утврдува стапка на придонес од 0,06⁰/о, а организациите од вишото и високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага од областа на сценско-музичките дејности, се утврдува стапка на придонес од 0,084⁰/о; освен на придонесот за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување;

— придонес од личен доход од земјоделската дејност по стапка од 0,07⁰/о;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанската дејност по стапка од 0,5⁰/о;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанската дејност по стапка од 0,5⁰/о.

Член 3

Дел од средствата што се формираат според основите на член 2 од оваа одлука, ОСИЗ на физичката култура здружува средства со Републичка СИЗ на физичката култура во износ што се утврдува со договор меѓу ОСИЗ и Републичката СИЗ на физичката култура.

Член 4

Обврзници на придонесот од доходот за физичка култура се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествените средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанската и вонстопанската дејност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77).

Основица за пресметување на придонесот на основните организации на здружен труд претставува остварениот доход.

Член 5

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата за општественото книговодство — филијала Битола, на начин и според обрасците со уплатствата за начинот на пресметување и плаќање на данокот од доход од ОЗТ.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 02—6/3 од 25. I. 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 6 од 23. 2. 1983 година.

Бр. 02—30/3

29 март 1984 година

Битола

Претседател,

дипл. инж. **М. Русомаровски** с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

— **ДЕМИР ХИСАР**

58.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за вработување, Демир Хисар, Собранието на Заедницата донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од линиот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход), по стапка од 0,85⁰/о.

Член 2

По исклучок од член 1 на оваа одлука работните организации од основното, средното и предучилишното образование и воспитание придонесот од личниот доход од работен однос ќе го плаќаат по стапката од 0,40⁰/о.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 02—149/8

6. ноември 1984 година

Демир Хисар

Претседател,

Јонче Гурковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР

59.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), член 29 и 30 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата Демир Хисар, Собранието на заедницата, на заедничката седница на Соборот на давателите на услугите и Соборот на корисниците на услугите, одржана на 25. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕМИР ХИСАР ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување на средствата во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар за 1985 година се утврдува и ќе изнесува:

— 2,15⁰/о од бруто личните доходи од работен однос во стопанството и другите нестопански дејности, а на 1,07⁰/о во ОЗТ од предучилишното, основното и средното насочено воспитание и образование;

— 0,05⁰/о од личен доход од земјоделската дејност, и

— 0,40⁰/о од личен доход од вршење на стопанската и друга професионална дејност.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на одлуката бр. 02—117/1 од 20. 4. 1984 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 18/84 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општина Демир Хисар“.

Бр. 02—362/1

25 декември 1984 година

Демир Хисар

Претседател,

Славка Јанкуловска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

60.

Врз основа на член 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, одржана на 21. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1985 година се определува во висина од 9,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита 3,20% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита од 6,30%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за повреда на работа и заболување од професионални заболувања по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува во висина од 20% нето личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствена заштита и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на основицата и за периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот на придонесот не гополни налогот-уплатница согласно одредбите од претходниот став службата, односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 82 од Законот за Службата на општественото книговодство

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со Закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 4326

21 декември 1984 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Јосиф Богоски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

Кирил Зајкоски, с. р.

Собор на работници — корисници на услуги

Претседател

Стеван Базеркоски, с. р.

61.

Врз основа на член 112 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствената заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп на заедничката седница на Соборот на делегатите — корисници работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 21. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌАТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории на корисници на здравствената заштита се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) кои не примаат личен доход, ако работат со полно работно време — во износ од 390,00 динари од кои: 122,00 динари за задолжителна здравствена заштита, 244,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 24,00 динари во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно за учениците од училиштата за средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава — во износ од 230,00 динари, од кои: 72,00 динари за задолжителните видови на здравствената заштита, 144,00 динари за останатите права на здравственото осигурување и 14,00 динари во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 197,00 динари од кои 62,00 динари за задолжителни видови на здравствената заштита, 135,00 динари за останатите права на здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат на организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 392,00 динари од кои: 122,00 динари за задолжителни видови на здравствената заштита, 270,00 динари за останатите видови на здравствената заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должности — во износ од 197,00 динари за задолжителните видови на здравствената заштита, 135,00 динари за останатите видови на здравствената заштита;

6. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет — во износ од 392,00 динари од кои 122,00 динари за задолжителните видови на здравствената заштита и 270,00 динари за останатите права;

7. за членовите на потесното семејство, на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување — во износ од 391,00 динари по член, од кои: 122,00 динари за задолжителните видови на здравствената заштита и 270,00 динари за останатите права;

8. пензионери од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако со меѓународен договор не е определено поинаку — во износ од 379,00 динари по член, од кои: 118,00 динари за задолжителни видови на здравствената заштита и 261,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средното-насочено образование и студентите на вишото и високото образование, за времето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 81,00 динари;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за случај на инвалидност — во износ од 81,00 динари;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции — во износ од 81,00 динари;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должност — во износ од 81,00 динари;

5. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 120,00 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионалната рехабилитација или школување во соодветните организации на здружениот труд — во износ од 120,00 динари;

7. лицата учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противопожарна заштита — во износ од 81,00 динари;

8. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажување на таквата помош, според соодветните прописи — во износ од 81,00 динари;

9. лицата кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор — во износ од 120,00 динари

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време пократко од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствената заштита број 5671 од 16. XII. 1983 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 4328

21 декември 1984 година

Прилеп

Собрание на Општинската
заедница
Претседател,
Јосиф Богоски, с. р.

Собор на даватели на
услуги

Претседател,

Кирил Зајкоски, с. р.

Собор на корисници на
услуги работници
Претседател,
Стеван Базеркоски, с. р.

62.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на трите собори на делегатите одржана на 21. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на терет на средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп (во натамошниот текст Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени Лекарската комисија накнадно по барање на корисникот и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превоз се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај, железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус за надоместок се зема пониската тарифа.

Член 4

Ако корисникот според посебни прописи, има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На корисникот кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место заради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило само за едно патување. До колку лекарот специјалист на кого корисникот му е упатен на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога корисникот во смисла на претходниот став е упатен, односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, кој на упатениот корисник му пружи здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди колку време корисникот тука се задржал во врска со прегледот (датум и часови) оверен со печат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита. Ако не е констатиран часот на почеток и завршување на времето на задржувањето се исплатува само половина дневница од износот утврден во член 7.

Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на корисникот изнесува:

- 1 на подрачјето на Заедницата: Прилеп, Крушево и Брод Македонски 150,00 дин;
2. во Заедницата, а на подрачјето на СРМ 260,00 дин;
3. за Скопје 280,00 дин;
4. надвор од подрачјето на СРМ 330,00 дин;
- 5 во други центри на републиките и покраините 400,00 дин.

За корисниците — деца до навршување на 7 годишна возраст, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место, заедно со часовите поминати на пат, траеле повеќе од 12, а помалку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Член 8

Барањето за исплата на надоместокот од претходниот член, стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица бр. 5673 од 16. XII. 1983 година.

Број 4329

21 декември 1984 година

Прилеп

Собрание на Општинската
заедница
Претседател,
Јосиф Богоески с. р.

63.

Врз основа на член 32 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп на заедничка седница на Соборот на делегатите — работници — корисници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 21. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членови на семејството и другите лица кои се корисници на здравствена заштита според Законот, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека корисникот ги издржува членовите на семејството ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а корисникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 1.000,00 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 1.500,00 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите месечни приходи заедно не го надминуваат износот од 19.000,00 динари годишно по издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот не се смета за издржувано лице, ако неговите сопствени приходи не го надминуваат износот од претходниот член и ако корисникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку 1.500,00 динари месечно.

Член 5

Лицата кои корисникот ги зел за издржување се осигурени, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители, осигурени се како лица кои корисникот ги зел за издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или се спречени за стопанисување (ученици, студенти и сл.), односно не се во состојба да

се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување, сето тоа под услов децата родители да не се способни за стопанисување или се спречени тоа да го сторат

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивните приходи односно приходите на нивните родители по член на домаќинството не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5676 од 16. XII 1983 година

Број 4330
21 декември 1984 година
Прилеп

Собрание на Општинската
заедница
Претседател,
Јосиф Богоески, с.р.

64.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 24 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп на заедничката седница на трите собори на делегатите, одржана на 21. XII 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

Член 1

Задолжително здравствено се осигурени како работници и иселениците — повратници од странство и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни договори и конвенции за здравствено осигурување (како Австралија, Шведска, Швајцарија и др), додека редовно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп

Лицата од претходниот став се стекнуваат со својство на корисници на здравствена заштита, ако во државата од која се враќаат престојувале најмалку 6 (шест) месеци непрекинато.

Член 2

Придонесот за здравствено осигурување на лицата од претходниот член го плаќа Заедницата за вработување, во постојан месечен износ од 607,00 динари за 1985 година по корисник.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5675 од 16. XII. 1983 година.

Број 4331
21 декември 1984 година
Прилеп

Собрание на Општинската
заедница
Претседател,
Јосиф Богоески, с.р.

65.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 21. XII 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основници.

Член 2

Основна за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствената заштита на лицата вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот нето личен доход помеѓу приватниот работодавец и работниците, кој не може да биде помал од:

- 11.000,00 динари за неквалификувани работници;
 - 12.760,00 динари за полуквалификувани работници;
 - 14.291,00 динари за квалификувани работници;
 - 17.578,00 динари за висококвалификувани работници;
 - 11.000,00 динари за лица на практика (волонтери);
 - 11.000,00 динари за домашни помошнички.
- Основните се утврдени во него износ.

Член 3

За учениците во стопанство, односно училиште за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основницата е наградата што ја prima но не помалку од:

- 1.260,00 динари за ученици од I година;
- 1.629,00 динари за ученици од II година;
- 2.221,00 динари за ученици од III година

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, бр. 5671 од 16. XII. 1983 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 4332
21 декември 1984 година
Прилеп

Собрание на Општинската
заедница
Претседател,
Јосиф Богоески, с.р.

Собор на корисници —
работници
Претседател,
Стеван Базеркоски, с.р.

Собор на даватели на
услуги
Претседател,
Кирил Зајкоски, с.р.

66.

Врз основа на член 154 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на трите собори на делегатите, одржана на ден 21. XII. 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

Член 1

Стручната служба на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, во временскиот период јануари — март 1985 година, односно до донесување на финансискиот план ќе се финансира месечно до висината на 1/12 од остварениот надоместок во 1984 година зголемен за дозволеният пораст на потрошувачката со Резолуцијата за општествено-економскиот развој на СРМ за 1985 година

Член 2

Средствата исплатени по оваа одлука ќе бидат составен дел на финансискиот план за 1985 година

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1984 година.

Број 4333

21 декември 1984 година

Прилеп

Претседател,
Јосиф Богоески, с.р.

67.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83 година), член 88 став 1 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на трите собори на делегатите, одржана на 21 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува височината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на корисник на здравствена заштита (во натамошниот текст-корисник), од подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

1. 2.830,00 динари во случај на смрт на корисник до едногодишна возраст;
2. 4.500,00 динари во случај на смрт на корисник од 1—7 годишна возраст;
3. 6.200,00 динари во случај на смрт на корисник од 7—14 годишна возраст;
4. 8.000,00 динари во случај на смрт на корисник на возраст над 14 години.

Член 3

Во случај корисникот да умре надвор од подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, надоместокот од претходниот член се зголемува за 50% без оглед на тоа каде е извршен закопот

Доколку корисникот умре во странство надоместокот од член 2 се зголемува за 100% без оглед на тоа каде е извршен закопот

Член 4

Надоместокот на потребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на корисникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ во таа земја, дека лицето умрело во странство.

Член 5

На членовите од потесното семејство на корисникот кој што умрел, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основницата за надоместокот на личен доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, привремениот надоместок, при што се зема во предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членовите на семејството, ако членовите на семејството користеле здравствена заштита по основ на корисникот кој умрел

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртна помош стасува со денот на смртта, односно закопот на корисникот

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 5672 од 16. XII. 1983 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Собрание на Општинската
заедница
Претседател,
Јосиф Богоески, с.р

Број 4334

21 декември 1984 година

Прилеп

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП

68.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 41/81), член 29 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Прилеп, Собранието на СИЗ на културата — Прилеп, на седницата одржана на 22. I 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружен труд и другите организации

и заедници, по основ на кои се обезбедуваат средства на Општинската заедница на културата — Прилеп, за задоволување на договорените заеднички потреби во областа на културата од општ интерес на општината.

Член 2

За 1985 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Прилеп, и тоа:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд од стопанството по стапка од 1,10%;
- придонес од личен доход од нестопанската дејност по стапка од 0,30%;
- придонес од личен доход од земјоделската дејност по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанската и нестопанската дејност по стапка од 2%.

Член 3

Организациите од областа на културата на општината Прилеп нема да го пресметуваат и плаќаат придонесот од член 2 точка 2 од оваа одлука.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на средствата ќе ги врши Службата на општественото книговодство Филијала — Прилеп, на начин и според обрасците утврдени со упатството за начинот на пресметување и плаќање на данок од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08—325/83 од 6. I. 1984 година.

Бр. 08-11

22 јануари 1985 година
Прилеп

Претседател,
Љубица Зајкоска, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка по предлог на Сакип Исак од Скопје за докажување на смртта на Сакип Сулејман Сефер, порано од Скопје, којшто починал на 11. XI. 1944 година, на 77 годишна возраст во својот дом, поранешна ул. „148“ (Виртино) бр. 134, Скопје. Истиот е погребан на градските пробишта за муслиманска вероисповест во месноста Гази Баба, кои подоцна биле преселени во Бутел. Се моли секој оној кој што знае нешто за смртта на Сакип Сулејман Сефер да се јави во судот лично или да го извести судот за сите сознанија или за постоење на пречки за спроведување на оваа постапка во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, постапката за докажување на смртта ќе продолжи.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 221/84. (20)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Јото Шундовски од Скопје, ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 72/5 — Топанско Поле, против тужениот Гул-

чев Минчо од Скопје, сега во Канада со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 100.000 динари.

Се повикува тужениот Гулчев Минчо од Скопје да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 53/85.

Се повикува Гиновска Перса од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во странство, во рок од 30 дена да се јави во судот. Во спротивно, на тужената ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси во спорот пред овој суд, П. бр. 2749/83.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2749/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред овој суд е заведен граѓански предмет за развод на брак по тужбата на тужителката Наумоска Цена од Прилеп, против тужениот Наумоски Цветко од Австралија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Наумоски Цветко од Австралија, со непозната адреса на живеење, да се јави во Општинскиот суд во Прилеп за да ја достави својата точна адреса на местото на живеење или да одреди свој полномошник којшто ќе го застапува во постапката за развод на брак, и тоа во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, судот на тужениот ќе му постави старател преку Центарот за социјални работи — Прилеп.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1432/84. (21)

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Јошески Тодор од Прилеп, против тужената Фридман Пандора од Прилеп, а сега на привремена работа во Шведска, со непозната адреса.

Се повикува тужената Фридман Пандора од Прилеп, а сега на привремена работа во Шведска, со непозната адреса, да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе ја застапува во овој спор во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините права и интереси до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 773/84. (22)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за долг по тужбата на тужителот Бајрами Абдулшукур од М. Речица, против тужениот Хазбиу Идриз од с. Џепчиште. Вредност на спорот 28.800 динари.

Се повикува лицето Хазбиу Идриз од с. Џепчиште, сега со непозната адреса во Германија, во рок од 30 дена да се јави во судот или во тој рок да определи свој полномошник. Во спротивно, доколку во тој рок не се јави, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1910/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на договор за купопродажба, по тужбата на тужителот Богдановски Стојан од с. Непроштено против тужените Атанасовски Иванов Глигур, Симонова Горѓиова Цона, Цонева Иванова Пенка и Димитрова Иванова Иванка, сите од Габрово, НР Бугарија, со непозната адреса. Вредност на спорот 200.000,00 динари.

Се покануваат тужените Атанасовски Иванов Глигур, Симонова Ѓорѓиова Цона, Цонега Иванова Пенка и Димитрова Иванова Иванка, сите од Ѓаброво, НР Бугарија, да се јават во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или, пак, да одредат свои полномошници. Во спротивно, по истекот на рокот, преку Центарот за социјални работи — Тетово судот ќе побара да им се постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси сè до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 47/85.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Рл. бр. 6/84 од 14. I. 1985 година спроведува редовна ликвидација над Градежно-занаетчиската услужна задруга „Ѓорче Петров“ — Скопје.

За ликвидационен управител е именуван Владимир Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови веднаш, а доверителите да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет на овој суд, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“ со пријава во два примероци и соодветни докази.

Рочиштето за испитување на пријавените побарувања од доверителите ќе се одржи на 4. III. 1985 година со почеток во 8 часот, судница бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (30)

Да не се спроведува ликвидациона постапка над Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Битола и Училишниот центар за образование на стручни кадри „Кочо Рацин“ — Битола.

Ликвидационата постапка се заклучува.

Средствата на ликвидационите должници и обврските се пренесуваат на Центарот за насочено образование во основање — Битола.

Постапката во врска со престанокот на работата на вработените и нивното прераспределување да ги спроведе надлежниот орган при Собранието на општината — Битола.

По правосилноста на решението да се бришат од судскиот регистар ликвидационите должници.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (41)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Работната организација за комунални услуги „Комуналец“ — Неготино, врз основа на член 61 од Статутот на организацијата, во согласност со одлуката донесена на 12. II. 1985 година,

распишува КОНКУРС

за избор на работоводен орган на РО „Комуналец“ — Неготино

Покрај општите услови пропишани со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да имаат завршено висока стручна подготовка (градежен факултет — градежна или хидро насока, земјоделски факултет — мелиоративна насока) и 3 години работно искуство во структурата,

2. виша стручна подготовка (виша земјоделска школа, виша градежна школа — градежна или хидро насока) со 5 години работно искуство во структурата;

— во досегашното работење да покажале резултати во работата и развивањето на добрите меѓучовечки односи;

— да поседуваат организаторски способности и својство за соработка;

— да не постојат пречки по член 511 од Законот за здружениот труд.

Молбите со потребните документи се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето до Работничкиот совет на РО „Комуналец“ — Неготино, со назнака „За конкурс“.

Некомплетните документи нема да бидат земени во разгледување.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Собранијата на општините Карпош и Центар, врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82) објавуваат дека ќе извршат избор на двајца судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положен правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Карпош.

Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши избор на:

1. двајца судии во Општинскиот суд — Прилеп и

2. двајца судии за прекршоци за Општинскиот судија за прекршоци — Прилеп.

Кандидатите под точка 1 треба да ги исполнуваат општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Кандидатите под точка 2 треба да ги исполнуваат општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа и посебните услови предвидени во член 10 од Законот за органите за водење на постапка по прекршоците („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73).

Пријавите со потребните документи кандидатите да ги доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, заклучно со 21. II. 1985 година.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Гостивар

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд во Гостивар

Кандидатите за судија на Општинскиот суд, покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи кандидатите да ги достават до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избори и именувања во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

СОДРЖИНА

Општи акти на самоуправните
тре и заедници

54.	Закон за изменување и дополнување на Законот за цивилните инвалиди од војната	81	БИТОЛА	
55.	Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите кои надомест на личен доход остваруваат во Собранието на СРМ	81	54.	Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Битола за 1985 година — — — — — 86
56.	Одлука за усогласување на основицата за утврдување на аконтацијата на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ	82	55.	Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Битола за 1985 година — — — — — 86
57.	Одлука за усогласување на основицата на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ	82	56.	Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата и информирањето — — — — — 87
58.	Одлука за висината на месечниот надомест на трошоците за одвоен живот од семејството	82	57.	Одлука за утврдување на стапките на придонесите за ОСИЗ на физичката култура и за здружување на средствата во Републичката СИЗ на физичката култура во 1984 година — — — — — 87
59.	Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани во служба на територијалната одбрана	82	ДЕМИР ХИСАР	
60.	Одлука за ослободување на организациите на здружен труд од плаќање на затезна камата за 1984 година по основ на кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството	83	58.	Одлука за утврдување стапка на придонесот за вработување за 1985 година — — — — — 88
61.	Одлука за одлагање на плаќањето на достасани обврски на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството	83	59.	Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар за 1985 година — — — — — 88
62.	Одлука за висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	83	ПРИЛЕП	
63.	Програма за геодетските работи од прмерот и катастарот на земјиштето на СР Македонија во 1985 година	83	60.	Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1985 година — — — — — 89
64.	Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство	85	61.	Одлука за придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на корисници на здравствена заштита — — — — — 89
65.	Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски	85	62.	Одлука за надоместокот на патните прошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — — 90
66.	Решение за именување в. д. директор на работната организација за производство на филмови „Вардар - филм“ — Скопје	85	63.	Одлука за условите под кои се смета дека корисникот на здравствена заштита издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — — 91
67.	Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи	85	64.	Одлука за прифаќање на здравствено осигурување на повратници од странство — — — — — 92
68.	Одлука за определување на стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен т во 1985 година	85	65.	Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци — — — — — 92
		85	66.	Одлука за времено финансирање на Стручната служба на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп — — — — — 93
		85	67.	Одлука за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош — — — — — 93
		86	68.	Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Прилеп за 1985 година — — — — — 93